

Службен весник на Република Македонија

Број 82

23 мај 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2411. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот Зла Осојница кај с.Стенче, во атарот на општина Брвеница, Тетовско	2	2417. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Immediate response- 14“, во Република Хрватска и Република Словенија....	4
2412. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за укажување на помош во Република Србија.....	2	2418. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика–управа за прашања на борците и воените инвалиди.....	5
2413. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за укажување на помош во Босна и Херцеговина.....	2	2419. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија....	5
2414. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола.	3	2420. Одлука за бесплатно отстапување на стока на Министерството за труд и социјална политика.....	5
2415. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „Мали генијалци“ во Битола	3	2421. Правилник за формата, содржината како и начинот на водење на регистарот за издадени контролни марки-етикети и евидентната книга за искористени контролни марки-етикети.....	6
2416. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Ведра“ во Скопје..	4	2422. Правилник за формата, содржината на барањето за издавање на контролната марка-етикета, потребната документација, формата и содржината на контролната марка-етикета како и начинот на издавањето на контролната марка - етикета.....	10

	Стр.		Стр.
2423. Правилник за формата и содржината на извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал од земјоделски растенија	13	2432. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18
2424. Правилник за изменување на Правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума.....	15	2433. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18
2425. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17	2434. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	19
2426. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17	2435. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	19
2427. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17	2436. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	19
2428. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17	2437. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	19
2429. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17	11. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/41/ЗНБП на Советот од 28 јануари 2014 година за спроведување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија...	2
2430. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18	Огласен дел	1-40
2431. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2411.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗЛА ОСОЈНИЦА КАЈ С. СТЕНЧЕ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА, ТЕТОВСКО

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот Зла Осојница кај с.Стенче, во атарот на општина Брвеница, Тетовско, доделена со Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник на претпријатието „СПЕКТАР“ – Тетово, на локалитетот Зла Осојница, кај с.Стенче, во атарот на општина Брвеница, Тетовско бр. 23-4655/1 од 17.9.2002 година, престанува да важи заради тоа што на Трговското друштво за производство, градежништво и услуги Спектар ДООЕЛ увоз-извоз с.Вратница, Јегуновце, е отворена ликвидациона постапка со Решение бр.30220120001845 од 6.6.2012 година донесено од страна на Централниот регистар на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3129/1
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2412.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.5.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПОМОШ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Во Одлуката за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за укажување на помош во Република Србија („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/14), во точката 3 зборовите „од наведените државни органи од точка 1 на оваа одлука“ се заменуваат со зборовите „на Министерството за одбрана“, а по зборовите „седум дена“ се додаваат зборовите „четири вработени и 11 припадници на тимовите за заштита и спасување од поплави на Дирекцијата за заштита и спасување седум дена, од кои двајца вработени и шест припадници на тимовите за заштита и спасување од поплави на Дирекцијата за заштита и спасување 11 дена“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3919/1
23 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2413.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАКАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПОМОШ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. Во Одлуката за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за укажување на помош во Босна и Херцеговина („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/14), во точката 3 зборовите „од наведените државни органи од точка 1 на оваа одлука“ се заменуваат со зборовите „на Министерството за внатрешни работи“, а по зборовите „седум дена“ се додаваат зборовите „а припадниците на Дирекцијата за заштита и спасување 11 дена“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3919/2
23 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2414.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“- БИТОЛА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие „Стрежево“- Битола број 02-264/3, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 22.4.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3513/1
20 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2415.

Врз основа на член 107 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013, 12/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА „МАЛИ ГЕНИЈАЛЦИ“ ВО БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Мали генијалци“ во Битола, на ул. „Генерал Васко Карангелески“ бр. 1.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од Друштвото за производство, угостителство, услуги и трговија МАЛИ ГЕ-

НИЈАЛЦИ увоз-извоз ДООЕЛ - Битола, со ЕДБС 4002014535460 со седиште на ул. „Генерал Васко Карангелески“ бр.1 Битола.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од осум месеци до шест години живот, односно до вклучување во основно образование согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во Трговски центар КЕОПС-Битола, на ул. „Генерал Васко Карангелески“ бр.1 Битола, со површина од 280,43 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е околу 56 деца на возраст од осум месеци до шест години, односно до вклучување во основно образование и ќе бидат распоредени во три згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3522/1
20 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2416.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВЕДРА“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Ведра“ во Скопје, на ул. „20 Октомври“ бр. 8-2, општина Центар.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од лицето Грета Станоевска од Скопје, со адреса на живеење на ул.„Михаил Глинка“, бр. 126.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од 12 месеци до шест години живот, односно до вклучување во основно образование, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука како и адаптација на просторот ќе биде согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена на втор кат, во зграда со вкупна површина од 135,55м², во Скопје на ул. „20 Октомври“ бр. 8-2 – општина Центар.

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 20 деца на возраст од 12 месеци до шест години живот, односно до вклучување во

основното образование и ќе бидат распоредени во две згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и кирилско писмо и на англиски јазик согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение то за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3407/1
20 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2417.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.05.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „IMMEDIATE RESPONSE- 14“, ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE- 14“, која ќе се одржи во Република Хрватска и Република Словенија, (во натамошниот текст: вежбовната активност), во периодот од 18.08.2014 година до 30.08.2014 година, се испраќаат 13 (тринаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), од кои 5 (пет) во Република Хрватска и 8 (осум) во Република Словенија.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата, ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а трошоците за трупно патување, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3393/1
20 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2418.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.05.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА – УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движна ствар-моторно возило со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило

- марка AUDI
- Тип A6 2.0 B
- број на шасија WAUZZZ4AZSN085015 ,
- број на мотор SK/085013/07
- регистарска ознака SK-135-RL
- година на производство 1995 година
- сила на моторот 103 kw/ks
- работна зафатнина на моторот 1984 см³
- боја на каросеријата- црна/20.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на Министерство за труд и социјална политика - Управа за прашања на борците и воените инвалиди, на трајно користење, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и министерот за труд и социјална политика, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-3322/1
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2419.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.05.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија број 01-312/3 донесена од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 11.04.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-3096/1
20 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2420.

Врз основа на член 19-а став 3 од Законот за царински мерки за заштита на право од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2005, 104/2007, 135/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. На Министерството за труд и социјална политика заради ублажување на последиците од елементарни непогоди бесплатно се отстапува следнава стока со завршена царинска постапка:

СПИСОК НА СТОКИ ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ						
Реден број	Вид	Артикал	ЕМ	Количина	Број на предмет	Година на заплена
1	Облека	панталони	Парче	180	063367/13	2013
2		капути	Парче	8	063367/13	2013
3		јакни	Парче	16	063367/13	2013
				204		
4	Обувки	Спортски обувки	Пар	3924	042785/13 055689/13 010981/14 011626/13 014230/13	2013
				3924		
Вкупно:				4128		

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3904/1
20 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**2421.**

Врз основа на член 27 став (12) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ
КОНТРОЛНИ МАРКИ - ЕТИКЕТИ И ЕВИДЕНТНАТА КНИГА ЗА ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ
МАРКИ - ЕТИКЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината како и начинот на водење на регистарот за издадените контролни марки – етикети и евидентната книга за искористените контролни марки - етикети.

Член 2

(1) Регистарот за издадени контролни марки – етикети се води во форма на книга со димензии 210 x 297mm на евиденциски листови во А4 формат во бела боја кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) Предната страна на корицата ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија; Република Македонија; Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Управа за семе и саден материјал и регистар за издадени контролни марки – етикети.

(3) Евидентните листови од став (1) на овој член ги содржат следните податоци:

- реден број на уписот,
- снабдувач / увозник (назив и седиште),
- број на барање за издавање на контролна марка – етикета,
- дата на издавање на контролни марки – етикети,
- број на издадени контролни марки – етикети,
- сериски број на издадени контролни марки – етикети и
- потпис.

(4) Формата и содржината на регистарот за издадени контролни марки - етикети се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот за издадени контролни марки – етикети се води во пишана и електронска форма.

Член 4

(1) Евидентна книга за искористени контролни марки - етикети се води на образец во А4 формат на хартија од бела боја.

(2) Евидентната книга за искористени контролни марки - етикети ги содржи следниве податоци:

- снабдувач/увозник (назив и седиште),
- број на барање за издавање на контролна марка – етикета,
- снабдувач на мало / правно лице/ физичко лице,
- дата на издавање,
- сериски број на искористени контролни марки – етикети,
- за култура (вид),
- сорта /подлога и
- вид на пакување.

(3) Формата и содржината на евидентната книга за искористени контролни марки - етикети се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Евидентна книга за искористени контролни марки - етикети се води во пишана и електронска форма.


Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година.

Бр.08-2175/3
9 мај 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
-УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ-

РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ - ЕТИКЕТИ

Прилог 2

Евидентна книга за искористени контролни марки – етикети

Снабдувач/увозник _____
(назив и седиште)

Бр. на барање за издавање на контролна марка – етикета _____

Снабдувач на мало / правно лице/ физичко лице	дата на издавање	Сериски број на искористени контролни марки – етикети		За култура (вид)	Сорта /подлога	Вид на пакување
		од	до			

ДИРЕКТОР (одговорно во правно лице)

2422.

Врз основа на член 27 став (7) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА-ЕТИКЕТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА-ЕТИКЕТА КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА КОНТРОЛНАТА МАРКА - ЕТИКЕТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината на барањето за издавање на контролната марка – етикета, потребната документација, формата и содржината на контролната марка-етикета, како и начинот на издавањето на контролната марка-етикета.

Член 2

(1) Барањето за издавање на контролната марка - етикета за означување на увезениот семенски и саден материјал и материјал за размножување на земјоделски растенија и мицелиум за габи за исхрана се печати во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник увозникот до Управата за семе и саден материјал ја доставува следната документација:

- доказ за платен надоместок за издавање на контролни марки – етикети и
- копија од фактура на робата која се увезува со печат дека е дозволен увоз.

Член 4

(1) Контролната марка - етикета е во правоаголна форма со димензии 2 x 4 cm. на хартија со портокалова боја и холограмска лента со ширина 5mm и должина 20mm.

(2) Контролната марка – етикета ја содржи ознаката и серискиот број.

(3) Формата и содржината на контролната марка - етикета е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Врз основа на барањето за издавање на контролна марка - етикета за означување на увезениот семенски и саден материјал и материјал за размножување на земјоделски растенија и мицелиум за габи за исхрана, Управата за семе и саден материјал на увозникот кој ги исполнува условите за ставање во промет на увезениот семенски и саден материјал и материјал за размножување на земјоделски растенија и мицелиум за габи за исхрана му издава контролни марки-етикети, најдоцна за пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година.

Бр.08-2176/3
9 мај 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈАМИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОЈАНСТВО

Адреса: Аминта Трети бр. 2, 1000 Скопје; тел: +389 2 3134 477
маил: info@mzsv.gov.mk; веб: www.mzsv.gov.mk

Барање за издавање на контролни марки - етикети

Снабдувач - увозник: _____

Адреса и седиште: _____

Телефон/Факс: _____

Е - пошта: _____

Регистерски број (РБС): _____

Земја и фирма производител: _____

I005 ДИЗ (Референтен број): _____

Број на фактура: _____

Лице за контакт и телефон: _____


Број на побарани контролни марки
– етикети: _____

Ред бр.	Култура/вид	Латинско име	Сорта / подлога	Вид на пакување	Вкупна количина (број, кг, гр., гр., СЕ-семенски единици)	Парчиња во пакување (број, кг, гр., гр., СЕ-семенски единици)	Број на партија	Број на етикети

Дата

Барател

Прилог 2



Ознака за сериски број

Холограмска лента со ширина 5мм и должина 20мм

2423.

Врз основа на член 32 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА УВЕЗЕНИОТ, ПРОДАДЕНИОТ И ОСТАНАТИОТ НА ЗАЛИХА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал од земјоделски растенија.

Член 2

(1) Извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал од земјоделски растенија се печати во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал од земјоделски растенија се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-2180/3
9 мај 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

Извештај за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал од земјоделски растенија

Снабдувач - увозник:

Адреса и седиште:

Тел/Факс:

Е - пошта:

Регистерски број (РБС):

1005-ДИЗ Референтен број:

Држава на производство/Држава
извозничка

Фирма извозничка:

Ред бр.	Култура вид /Латинско име	Сорта /подлога	Пакување	Број на партија	Вкупна количина на семенски /сиден материјал			Забелешка
					Увезен	Продаден	Останат на залиха	

Место и датум

Потпис на одговорното лице

2424.

Врз основа на член 53-а став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕСТОТО НА ПОСТАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПО-
СТАВУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЈСТВА ВО ШУМА

Член 1

Во Правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума („Службен весник на Република Македонија” бр.102/13) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.02-4173/З
7 мај 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ 1

До: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

БАРАЊЕ

за добивање на одобрение за поставување на пчелни семејства

Им и презиме/Назив на правното лице:

Адреса:

Име и презиме на управителот:

Шифра на дејност:

Контакт телефон

 и е-адреса:

Барам горенаведениот наслов да ми издаде одобрение за поставување на пчелни семејства на следнава локација:

Шумскостопанска единица:

Оддел/пододдел:

Место викано:

Површина:

 м²Начин на поставување:

 (Стационарен/Селидбен)

Во прилог на барањето доставувам потребните документи:

- Позитивно мислење од корисникот односно управувачот на шумата

Датум:

М.П.*

Барател:

* За трговските друштва не е задолжителна употреба
на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****2425.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трооло, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трооло, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Трооло.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8881/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2426.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стривовци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стривовци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стривовци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8882/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2427.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Џумобос, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Џумобос, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Џумобос.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8883/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2428.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Терзели, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Валандово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Терзели, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Терзели.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8884/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2429.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ветрен, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ветрен, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ветрен.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-8885/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2430.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Глажња, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Глажња, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Глажња.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-8886/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2431.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Дивјаци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Дивјаци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Дивјаци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-8887/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2432.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Борино, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Борино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Борино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-8888/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2433.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трновац, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кратово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трновац, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Трновац.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-8889/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2434.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ехлоец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ехлоец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ехлоец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8890/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2435.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Видрани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Видрани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Видрани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8891/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2436.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Колари, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Колари, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Колари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8892/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2437.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Летевци, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Летевци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Летевци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8893/1
14 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014082



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
11. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/41/ЗН-БП на Советот од 28 јануари 2014 година за спроведување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.....	2

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

11.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/41/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 28 ЈАНУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/41/ЗНБП на Советот од 28 јануари 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- забрана за влез во Република Македонија,
- финансиски мерки и
- ембарго на оружје.

Член 3

Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерството за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 2014/41/ЗНБП на Советот од 28 јануари 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија и Одлуката за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката на Советот на ЕУ 2011/137/ЗНБП од 28 февруари 2011 година за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија.

Член 6

Одлуката за спроведување 2014/41/ЗНБП на Советот од 28 јануари 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивните мерки кон Либија се воведуваат на неодредено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3293/1
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/41/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 28 јануари 2014 година

за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на
состојбата во Либија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 31(2) од истиот,
имајќи ја предвид Одлука 2011/137/ЗНБП на Советот од 28 февруари 2011 година за
рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија ⁽¹⁾, а особено член 8(2) од истата,
со оглед на тоа што:

- (1) На 28 февруари 2011 година, Советот ја донесе Одлука 2011/137/ЗНБП.
 - (2) Еден субјект треба да се отстрани од списокот на лица и субјекти кои подлежат на рестриктивни мерки утврден во Анекс IV кон Одлука 2011/137/ЗНБП.
 - (3) Затоа, Одлука 2011/137/ЗНБП треба соодветно да се измени,
- ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Следниот субјект се брише од списокот на лица и субјекти утврден во Анекс IV кон Одлука 2011/137/ЗНБП:

Либиан хоусинг анд инфраструктуре боард (ХИБ) (Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Брисел, 28 јануари 2014 година.

За Советот
Претседателот
Г. СТОУРНАРАС

¹ Сл. весник L 58, 3.3.2011 година, стр. 53.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

29.1.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 26/41

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/41/CFSP

of 28 January 2014

implementing Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in
Libya

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Having regard to the Treaty on European Union and in particular Article 31(2) thereof,

Article 1

The following entity is deleted from the list of persons and entities set out in Annex IV to Decision 2011/137/CFSP:

Having regard to Council Decision 2011/137/CFSP of 28 February 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya ⁽¹⁾, and in particular Article 8(2) thereof,

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB).

Whereas:

Article 2

(1) On 28 February 2011, the Council adopted Decision 2011/137/CFSP.

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

(2) One entity should be removed from the list of persons and entities subject to restrictive measures set out in Annex IV to Decision 2011/137/CFSP.

Done at Brussels, 28 January 2014.

(3) Decision 2011/137/CFSP should therefore be amended accordingly,

For the Council

The President

G. STOURNARAS

⁽¹⁾ OJ L 58, 3.3.2011, p. 53.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014082